



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 8. 2008 /

Monthly Bulletin 8. 2008



Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.07.2008						
НПФ / NPF	29.789	35.202	18.380	3.766	57.348	87.137
КБ Прв / KB Prv	35.552	35.405	19.924	4.461	59.790	95.342
ВКУПНО / TOTAL	65.341	70.607	38.304	8.227	117.138	182.479
31.08.2008						
НПФ / NPF	29.854	36.031	18.769	3.548	58.348	88.202
КБ Прв / KB Prv	35.683	36.210	20.417	4.078	60.705	96.388
ВКУПНО / TOTAL	65.537	72.241	39.186	7.626	119.053	184.590

* *Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оцлодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекоот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени.* / *The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the Mandatory Pension Fund to which they were temporarily allocated.*


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
31.07.2008	1.917,70	2.355,52	108,632532	112,965345
10.08.2008	1.953,83	2.402,02	108,649347	113,365606
20.08.2008	1.968,02	2.432,34	107,716240	112,943014
31.08.2008	1.982,68	2.448,91	107,815119	112,991785

Слика 1: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 1: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

